

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 05

Год. XVII

25 јуни 2014 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

14-та седница

### Совет на општина Василево

1. Заклучокот за усвојување на Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2013 год.....02
2. Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Василево за 2013 год.....02
3. Одлука за заедничко учество на општина Василево и општина Босилово во организација и реализација на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2014 год.....03
4. Одлука за утврдување на обврската висината и начинот на надоместок за одржување на заедничка потрошувачка.....3
5. Програма за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2014 год.....4
6. Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2014 год.....5
7. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2014 год.....6
8. Одлука за продолжување на важноста на Стручното мислење бр.03-817/1 од 02.04.2013год. и програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 год.....7

### Градоначалник на општина Василево

9. РЕШЕНИЕ бр 3/2014 г. за потреба од јавна набавка.....8
10. РЕШЕНИЕ бр 4/2014 г. за потреба од јавна набавка.....8
11. РЕШЕНИЕ бр 5/2014 г. за потреба од јавна набавка.....9
12. РЕШЕНИЕ бр 6/2014 г. за потреба од јавна набавка.....9
13. РЕШЕНИЕ бр 7/2014 г. за потреба од јавна набавка.....10

\* \* \*

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на **Годишниот извештај** за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2013 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1270/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 25.06.2014 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2013 година

1. Се усвојува Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2013 година.
2. Составен дел на овој заклучок е Годишниот Извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2013 година .
- 3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-1270/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина

Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### - РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2013 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **28.06.2014 година**

Бр.08-1271/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

-----

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10 ),

Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 25.06.2014 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2013 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2013 година.
2. Составен дел на овој заклучок е Извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Василево за 2013 година.
- 3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-1271/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на

РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката за заедничко учество на Општина Василево и општина Босилово во организацијата и реализацијата на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2014 година“**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1272/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен гласник на ОВ“ бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), на својата редовна седница одржана на 25.06.2014 година ја донесе следната ,

### ОДЛУКА

**за заедничко учество на Општина Василево и општина Босилово во организацијата и реализацијата на проектот „Отворени забавни фудбалски школи 2014 година“**

#### Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува заедничкото учеството на Општина Василево и општина Босилово во организацијата и реализацијата на проектот „ **Отворени забавни фудбалски школи 2014 година**“.

#### Член 2

Партиципацијата за учество во „ **Отворени забавни фудбалски школи 2014 година**“ изнесува 119.000,00 денари. Притоа процентуалното учество на на општина Василево и општина Босилово е по 50 % од вкупните трошоци.

#### Член 3

Со овој проект ќе се опфатат момчиња и девојчиња на возраст од 6-12 години .

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-1272/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката за утврдување на обврската, висината и начинот на надоместок за одржување на заедничка потрошувачка**, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1273/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМее бр.5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ, бр.111/08), и член 21 точка 19 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ, бр. 04/03,08/06 и 09/10 ), Закон за комунални дејности („Службен весник на РМ бр.95/12,163/13 и 42/14) Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 25.06.2014 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за утврдување на обврската, висината и начинот на надоместок за одржување на заедничка потрошувачка

#### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува обврската, висината и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на заедничката потрошувачка на територијата на општина Василево

#### Член 2

За одржување на заедничката потрошувачка граѓаните се должни да плаќаат надоместок.

#### Член 3

Висината на надоместокот за одржување на заедничката потрошувачка изнесува **20 денари** за индивидуални домаќинства и правни лица.

#### Член 4

Наплатата на надоместокот за заедничката потрошувачка ќе ја врши општина Василево со доставување на годишно Решение .

Надоместокот за одржување на заедничката потрошувачка ќе се наплаќа на посебна сметка на Буџетот на општина Василево

**Член 5**

Општината е должна да изготви Годишна програма за одржување на заедничката потрошувачка во која ќе се утврди видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, динамиката и начинот на вршење на работите.

Пристигнатите средства по овој основ, општината е должна да ги користи за финансирање на работите на заедничката потрошувачка.

**Член 6**

Со влегувањето во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за утврдување на обврската, висината и начинот на надоместокот за одржување на јавната чистота бр.07-2582/1 од 03.09.2009 година и Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на обврската, висината и начинот на надоместокот за одржување на јавната чистота бр.07-2146/1 од 29.07.2010 година донесени од Советот на општина Василево.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-1273/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува **Програмата** за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2014 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1274/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 111/08), Закон за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр.95/12,163/13 и 42/14) и член 21 точка

15 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на својата редовна седница одржана на 25.06.2014 година ја донесе следната следната

**ПРОГРАМА****за заедничка потрошувачка во општина Василево за 2014 година****I. Општи одредби**

Со оваа програма се утврдуваат објектите и активностите за одржување на заедничката потрошувачка во Општина Василево за 2014 година, видот и обем на работите што треба да се извршат, финансиските средства, временски рокови за извршување, динамика, начин на вршење на работите, одржување на постоечките и поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените простори пред јавните објекти.

Согласно одредбите на Законот за комунални дејности (Сл. Весник на РМ бр.95/12, 163/13 и 42/14) постојат повеќе видови на објекти на комуналната инфраструктура кои служат за задоволување на заедничката потрошувачка и според Законот за Јавна чистота (Сл. Весник на РМ бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 53/11, 80/12 и 163/13) се уредуваат условите и начинот на одржувањето на јавната чистота, површините и објектите на кои се врши одржувањето на јавната чистота, собирање на смет и чистење на снег и мраз во зимски услови. Овие надлежности се од јавен интерес и се обврска на единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка е континуиран процес како и одржувањето на јавната чистота, кој обезбедува трајно и квалитетно чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот од истите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево го врши ЈПКД „Турија“ – Василево, за сметка на општина Василево.

**II. Видови на објекти и услуги кои спаѓаат во задоволувањето на заедничката потрошувачка**

Објекти кои ќе се одржуваат со оваа програма се:

- Локални патишта и улици со вертикална и хоризонтална сигнализација, велосипедски патеки, кејови и јавни површини;
- Гробишта;

- Паркови, зелени површини, парк шуми и рекреативни зелени површини и карактеристични пејсажи;
- Рекреативни објекти ( детски игралишта, спортски патеки и игралишта и
- Одводни канали и речни корита.

Одржувањето на сите овие објекти спагаат во услуги кои ЈП Турија ги врши за сметка на општина Василево.

### III. Обем, динамика и начин на извршување на работите.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши по следниот обем и динамика:

- Двапати годишно ќе се косат банкните на локални патишта и улици;
- Еднаш годишно ќе се обновува и поправа вертикална и хоризонтална сигнализација;
- Еднаш месечно косење на зелените површини во сите населени места;

Трипати месечно чистење на влезната улица во с Василево до

- Домот на културата, тротоарите и паркинг просторот пред Училиштето;
- Еднаш месечно чистење и косење на гробишта во сите населени места;
- Еднаш месечно чистење и косење на фудбалските терени во сите населени места;
- Еднаш годишно чистење на одводни канали и речни корита во сите населени места
- Двапати годишно во месец април - мај и септември - октомври ќе се изврши сечење на гранки на дрвја кои сметат на влезните локални патишта во сите населени места.
- За одржување на јавната чистота на јавните површини ќе се постават садови – корпи за фрлање на отпадоци во сите населени места;
- Во општинскиот центар и во централните делови на населените места ќе се постават контејнери и пепелници за гаснење и фрлање на догорчиња од цигари.
- За одржување на јавната чистота, ќе се набават и постават канти – садови од 120 литри.

Одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево ќе се врши дење во работно време од 8,00 до 16,00 часот.

### IV. Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за заедничка потрошувачка во Општина

Василево за 2014 година ќе се обезбедат од домаќинствата и правните субјекти во сите населени места во Општина Василево.

Овие средства ќе ги наплаќа општина Василево еднаш годишно по 120 денари од домаќинство и правните лица.

- 2841 домаќинства и 46 правни лица x 120 денари вкупно 692880 денари.

Овие прибрани финансиски средства ќе се користат за одржувањето на објектите на заедничката комунална потрошувачка и одржувањето на јавната чистота на јавните површини во општина Василево

### V. Завршни одредби

Програмата за заедничка комунална потрошувачка во Општина Василево за 2014 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Василево в. Со влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за одржување на јавна чистота на општина Василево за 2014 година, донесена од Советот на Општина Василево број 08-2305 од 27.11.2013 година.

Бр.07-1274/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2014 година ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1275/2  
25.06.2014г.

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр. 5/2002) а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008 и Статут на општина василево (Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10

## О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2014 год

## Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2014 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограмата	Самофин.	Дотации	Донации	Кредити
--------------------------------------	----------	---------	---------	---------

**Се зголемуваат приходите на следните потставки:****А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА**

742119 Други општи и тековни донации	0	0	1.500 000	0
743211 Капитални донации	0	0	2.349 372	0
	0	0	3.849 372	0

**ЈДО ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ**

482120 Изградба на ул.пат. и автопати	0	0	3.849 372	0
	0	0	3.849 372	0

## Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 год.

Бр. 07-1275/1

25.06.2014 год.

Претседател на Совет на општина Василево  
Илчо Колев

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Василево за 2014 година ,  
што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1276/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр. 5/2002) а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,2008 и Статут на општина василево (Сл.гласник на Општина Василево бр.04/03,08/06 и 09/10

## О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Василево за 2014 год

## Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Василево за 2014 година на следниот начин:

Потпрогр.и назив на потпрограмата Потстав. и опис на потставката	Буџет	Самофин.	Дотации	Донации	Кредити
<b>ЕОО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>					
427110 Привремени вработувања	500 000	0	0	0	0
493110 Отплата на главнина и на Краткороч. позајмувања	- 500 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

## Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 год.

Бр. 07-1276/1  
25.06.2014 год.

Претседател на Совет на општина Василево  
Илчо Колев

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 55 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува **Одлуката за продолжување на важноста на Стручното Мислење бр.03-817/1 од 02.04.2013 година и Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година**,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **25.06.2014 година**

Бр.08-1277/2  
25.06.2014г.  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (ц/Службен гласник на ОВц/бр.5/02) и член 21 точка 11 од Статутот на општина Василево (ц/Службен гласник на ОВц/бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 25.06.2014 година ја донесе следната,

**ОДЛУКА**

**за продолжување на важноста на Стручното Мислење бр.03-817/1 од 02.04.2013 година и Програмата бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година**

## Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го утврдува продолжувањето на важност и за 2014 година на Стручното Мислење за спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација за 2013 година изготвено од ЈЗУ, Центар за јавно здравје Струмица бр.03-817/1 од 02.04.2013 година и Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението на територијата на општина Василево изготвена од ЈЗУ, Центар за јавно здравје Струмица бр.03-1494/1 од 18.07.2013 година донесени од страна на Советот на општина Василево.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.07-1277/1  
25.06.2014г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Илчо Колев с.р.

-----  
 Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки (Службен весник на РМ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014) и член 38 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на ОВ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.3/2014  
 за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на прехранбени артикли, пијалоци и средства за хигиена за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Зора Коларова -член;
- Боби Величковски -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

08-1123/1  
 02.06.2014  
 Василево

Општина Василево  
 Градоначалник  
 Ванчо Стојанов

-----  
 Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ ее бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ., бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.4/2014  
 за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на железарија за потребите на органите и општинската администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ., бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е 200.000,00 денари и е внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Зора Коларова - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Убавка Стојчева -член;
- Велика Ѓоргиевска -зам.член.



**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

08-1144/1	Општина Василево
05.06.2014	Градоначалник
Василево	Ванчо Стојанов

-----

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014), член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“, бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.05/2014  
за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на горива за лесни возила и нафта за парно греење за потребите на единицата на локалната самоуправа - општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка) .

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас која започнува во хартиена форма а завршува со електронска аукција, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е 1.200.000,00 денари без ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена  
100 бода

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Велика Ѓоргиевска -член;
- Зора Коларова -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а Ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

08-1187/1	Општина Василево
12.06.2014	Градоначалник
Василево	Ванчо Стојанов

-----

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014 ) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.06/2014  
за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на услуга за ДДД (дезинсекција, дезинфекција и деретизација) на територијата на општина Василево за 2014 година.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 24/12, 15/2013, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

**Член 3**

Проценетата вредност на јавната набавка е 140.000,00 денари без пресметан ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена  
100 поени

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево

составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Славе Андонов - претседател;
- Сања Трајанова - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Убавка Стојчева - член;
- Тони Ристов - зам. член;
- Велика Ѓоргиевска - член;
- Боби Величковски - зам. член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,,

08-1246/1	Општина Василево
23.06.2014	Градоначалник
Василево	Ванчо Стојанов

-----

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11,24/12, 15/13,148/13, 28/2014 и 43/2014) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОБ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

### РЕШЕНИЕ бр.07/2014 за потреба од јавна набавка

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на органите и општиснката администрација на општина Василево за период од 1 (една) година (сукцесивна набавка).

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди со објавување оглас на веб страната на Бирото за јавни набавки, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11, 24/12, 15/13, 148/13, 28/2014, 43/2014 ).

#### Член 3

Проценетата вредност на јавната набавка е 300.000,00 денари без пресметан ДДВ и е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2014 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Цена 100 поени

#### Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Убавка Стојчева - претседател;
- Сања Трајанова - зам. претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Велика Ѓоргиевска - член;
- Никола Витларов - зам. член;
- Зора Коларова - член;
- Боби Величковски - зам. член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

08-1256/1	Општина Василево
24.06.2014	Градоначалник
Василево	Ванчо Стојанов